

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар, 2 кат, 1000 Скопје, Северна Македонија) собира и обработува лични податоци во рамки на учеството на Cashback World програмата, за да се пресметаат соодветните предности за купување, личните податоци на членовите, имено, име и презиме, титула, пол, датум на раѓање, е-маил адреса, поштенска адреса, координати на адресата (степен на географска должина и ширина), телефонски број (бројеви), факс, ИБ на член, банкарски податоци (банка, IBAN, BIC и сопственик на сметка, податоците за Вашите купувања и направени зделки (датум на купување, место, време, сума, валута, кошничка, оддел, тип на купување (онлајн, офлајн, кај мали и средни претпријатија, кај Key Account, со Cashback картичка)). При обработка на наведените податоци МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје може дополнително да се користи кај mWSmyWorld Solutions AG (Грацбахграсе 87-93, 8010 Грац, Австрија) како давател на услуги.

Со ова, членот се согласува и истиот може во секое време да ги повлече, личните податоци да бидат обработени од МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и/или mWSmyWorld Solutions AG за идентификување и испраќање на персонализирани информации на членот, како и за поштенски или личен контакт преку МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и/или mWSmyWorld Solutions AG за пријавување на Cashback World програмата и од понудите на партнерските компании, како и во анонимен формулар за статистички истражувања за МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

Со ова, членот се согласува и истото може во секое време да го повлече, да му ги даде на располагање следните податоци на давателот на препорака за информативно контактирање во однос на нови партнерски компании, нови шопинг-можности или специјални понуди: ИБ на член, име и презиме, како и е-маил адреса и телефонски број.

Членот може во секое време писмено да ја повлече согласноста за оваа обработка на податоци (на МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар, 2 кат, 1000 Скопје) или по е-маил на service.mk@cashbackworld.com. Правата за заштита на правото на информации, промени и бришење можат исто така да станат важечки со овие контактни податоци.